

26598

CLAN MEDUNARODNE ORGANIZACIJE — FIBEP

# pres-kliping • press-clipping

(Osnovano 1952. godine)

JUGOSLOVENSKA NOVINSKA

AGENCIJA DOKUMENTACIJE

NOVINSKA RADNA ORGANIZACIJA

PRESS PUBLISHING ENTERPRISE

Beograd — Knez Mihajlova 2/IX — Pošt. fah — P. O. Box 95,  
Tel. 621-578 — Žiro račun — Current Account: 60801-603-15330  
DEVIZNI RAČUN KOD BEOBANKE: 60811-620-16-320000-011-00674

Isečak iz lista  
Newspaper cutting

ВЕЧЕР  
СКОПЈЕ

5290, 13

08. JULI 1980

# ДИЗАЈНОТ И ПРИРОДНИТЕ КАТАСТРОФИ

ВЧЕРА ВО МСУ ВО СКОПЈЕ Е ОТВОРЕНА СА-  
МОСТОЈНАТА ИЗЛОЖБА НА ВЕСНА ПОПО-  
ВИК ПОД НАЗИВ: „ДИЗАЈНОТ ВО УСЛОВИ  
НА ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ“

**ВО ИЗЛОЖБЕНите ПРОСТО-  
РИИ** на Музејот на современата  
уметност во Скопје вчера беше от-  
ворена самостојната изложба на  
Весна Поповик, архитект од Бел-  
град, под назив „Дизајнот во ус-  
лови на природни катастрофи“.

Непосредно по отворањето на  
изложбата, со Весна Поповик по-  
ведовме разговор на тема: дизај-  
нот и неговите можности во пружа-  
њето помош во условите на  
природни катастрофи.

— **УШТЕ ОД ПРЕДИСТОРИЈА-**  
ТА па сè до нашите дни, ни рече  
архитектот Весна Поповик, наша-  
та планета ја потресуваат вулкан-  
ски ерупции, земјотреси, цунами,  
тјуркани, тајфуни, поплави, сушки и  
пожари при што човекот е дирек-  
тно загрозен или како поединец,  
или како семејство, мала група лу-  
ѓе, заедница или цел народ. Се  
разбира, при природните непогоди  
во помала или поголема мера се  
нарушува животниот тек на луѓето  
на кои во таквите услови им се  
заканува повреда, болест, смрт, за-  
губа на материјалната благосос-  
тојба итн.


— **ТОКМУ ЗАТОА, ПРОДОЛЖИ**  
Весна Поповик, при ваквите при-  
родни катастрофи дизајнот може  
да даде голем придонес во кон-  
тролата и предвидувањето на ка-  
тастрофите и во укажувањето по-  
мош за рехабилитацијата и за ре-

конструкција при што акцентот е  
посебно ставен врз фазата: укажу-  
вање помош и спасување на чо-  
вечките животи непосредно по ка-  
тастрофата, а во оваа фаза уште  
спаѓа и обезбедувањето на исхра-  
на и живеалиште.

— **ИСТО ТАКА, МЕГУНАРОД-  
НИТЕ специјализирани организа-  
ции за укажување итна помош и-  
маат огромен број елементи и оп-  
рема и токму затоа се налага пот-  
реба од формирање на дизајн-ме-  
тоди за воведување нови елемен-  
ти и пристапи во планирањето за  
укажување помош во случај на  
природна катастрофа.**

— Во оваа смисла, ни рече на  
крајот Весна Поповик, на оваа мо-  
ја самостојна изложба во МСУ во  
Скопје ја презентирам студијата  
која го опфаќа мојот комплетен  
проект за медицинската единица:  
давање прва помош во услови на  
природна катастрофа.

**ВЕСНА ПОПОВИК ЖИВЕЕ** и  
работи во Белград. Дипломирала  
на Архитектонскиот факултет на  
Белградскиот универзитет, а ма-  
гистрирала индустриски дизајн на  
Универзитетот во Илиноис, САД,  
а од 1975 до 1979 година учеству-  
ваше во првата и втората фаза на  
межународната студија „Дизајн за  
укажување помош во услови на  
природна катастрофа“ организирана  
на под покровителство на Обеди-



ВЕСНА ПОПОВИК: „МЕДИЦИНСКА  
ЕДИНИЦА ВО ТРАНСПОРТНА  
ПОЛОЖБА“ (ДИЗАЈН)

нетите нации.

Весна Поповик досега самосто-  
но има излагано во Белград, (три-  
пати) и Загреб, а на групни из-  
ложби учествувала во Јубљана  
Белград, како и во Белгија, ФР  
Германија, Полска, ЧССР итн.

Добитник е на десетина домаш-  
ни и странски награди и призна-  
нија за врвни достигнувања во об-  
ласта на дизајнот.

Т. Ширликов